

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Јавно Претпријатие за Државни Патишта



# ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ

---

Проект за рехабилитација на Државен пат А2, Патен правец  
Крива Паланка - Деве Баир

Април 2018



## Содржина

Листа на кратенки .....	2
1 ВОВЕД .....	3
2 ЛОКАЦИЈА И ОПИС НА ПРОЕКТОТ .....	3
3 ПРАВНА РАМКАТА ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ .....	6
3.1 Македонска правна рамка за ангажирање на засегнатите страни .....	6
3.2 Политики на ЕБОР за ангажирање на засегнатите страни .....	7
4 ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ ОД ПРОЕКТОТ И МЕТОДИ НА КОМУНИКАЦИЈА .....	8
5 ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ И ПРОГРАМА ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ..	14
6 МЕХАНИЗАМ ЗА ПОПЛАКИ .....	15
7 СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ .....	17
8 КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ И ОДГОВОРНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПВЗС .....	17
ПРИЛОЗИ .....	19
Прилог 1 – Формулар за поплаки .....	20
Прилог 2 – Национални и Локални НВО и други организации .....	21
Прилог 3 – Предходни активности за ангажман на засегнатите страни .....	23
Прилог 4 – Предлог Програма за вклучување на засегнатите страни .....	24
Прилог 5 – Збирен извештај од мониторинг .....	33



## Листа на кратенки

ОГО	Организација на граѓанското општество
ЕБОР	Европска Банка за Обнова и Развој
ЖСЗБСА	Животна средина, здравје и безбедност и социјални аспекти
ОВЖС	Оценака за влијание врз животната средина
АПЖССА	Акционен план за животната средина и социјални аспекти
ПЕЗ	План за експроприација на земјиште
МК	Министерство за култура
МЖСПП	Министерство за животна средина и просторно планирање
МТК	Министерство за транспорт и комуникација
НВО	Не Владина организација
НТР	Не-техничко резиме
ЈПДП	Јавно Претпријатие за Државни Патишта
КИ	Критериуми за изведба
Реф.	Референца
РМ	Република Македонија
ПВЗС	План за вклучување на засегнатите страни
ДСУ	Да се утврди
ПУС	План за управување со сообраќајот



## 1 **ВОВЕД**

Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП) има намера да го рехабилитира и реконструира постојниот државен пат Крива Паланка - граничен премин "Деве Баир" (Проект), дел од националната патна мрежа А2 со меѓународно значење што ја поврзува Република Бугарија со Република Албанија. Патот од 13.2 km е дел од основната национална транспортна мрежа и е категоризиран како државен пат - А2 според националната категоризација на државните патишта.

Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) размислува да обезбеди финансиска поддршка за ЈПДП при реализацијата на Проектот, кој е дел од Пан – Европскиот коридор VIII. Заемот ќе биде гарантиран од Република Македонија.

Проектот е развиен од ЈПДП врз основа на Македонските законски барања како и оние на ЕБОР.

Проектот е категоризиран како Проект од категорија Б во согласност со политиката на ЕБОР (2014)<sup>1</sup> за заштита на животната средина и социјални аспекти.

Проектот ќе го поддржи Македонскиот локален и национален економски развој и ќе придонесе за нејзината прекугранична интеграција преку подобрување на поврзувањето на Коридорот VIII помеѓу Македонија и соседна Бугарија. Проектот опфаќа и безбедноста на патиштата и подобрувањата на квалитетот на патот во согласност со обемот на сообраќајот на делницата.

Овој документ е План за вклучување на заинтересирани страни (ПВЗС) кој го опишува планираниот процес на консултации и ангажирање на засегнатите страни за Проектот, како и механизмот за поплаки за заинтересираните страни за да се покрене каква било загриженост во врска со Проектот. ПВЗС периодично ќе се ажурира откако ќе бидат достапни информации за Проектот.

## 2 **ЛОКАЦИЈА И ОПИС НА ПРОЕКТОТ**

Проектот се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија, веднаш до границата со Република Бугарија (види Слика 1). Проектот го следи патот што поминува низ градот Крива Паланка до граничниот премин со Бугарија, наречен Деве Баир. Вкупната должина на предметниот пат е околу 13km.

Постојниот дел од патот не ја задоволува потребната брзина на возење. Некои локации на овој пат се сметаат за прилично опасни со недоволна видливост на патот. Значително острите кривини, исто така, влијаат на сообраќајот и безбедноста на патиштата. Исто така, бројот на сообраќајни несреќи е забележан од надлежните органи на овој дел од патот.

Проектот се вклопува во Стратегијата на Европската банка за обнова и развој за земјата, која ја промовира регионалната транспортна интеграција и го поддржува развојот на стратешките врски со соседните земји.


Проектот започнува на излез од кружниот пат кај Крива Паланка, а завршува на граничниот премин Деве Баир. Постојниот пат А2 е во најголем дел од својата должина е со две коловозни ленти. За да се овозможи континуиран проток на сообраќај, поради стрмниот

<sup>1</sup> <http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html>



терен, трета, бавна лента, околу 5 километри пред границата Македонија/Бугарија, веќе е изградена и ставен во употреба.

На карта подолу дадена е проектната позицијата и неговата локација во поширок контекст на областа.



**Слика 1 Распоред на Проектните секции**

Проектот ќе вклучи проширување на делови од патот, пренасочување на еден краток дел, поправка или замена на некои од постојните мостови и замена на асфалтот и безбедносни бариери за целиот дел.

Проектот е поделен во три подсекции. Првата подсекција ги опфаќа активностите за рехабилитација на патиштата кои завршуваат на станицата km 3 + 550.0. Ова е од наведениот "Старт" на Слика 1 до спојот со патот R2250. Активностите во оваа траса се:

- Поправка и површинско поврзување на Трасата;
- Чистење и поправка на постојните одводни канали, пропусти, рабници, насипи и бори, ако е потребно;
- Замена на безбедносните бариери низ целата траса;
- Додавање на трета лента за дел од трасата од km 2.660 до km 3.550.

Втората подсекција вклучува рехабилитација и реконструкција, што значи дека нова градба ќе биде изградена. Оваа подсекција започнува на km 3+550.0 и завршува на km 8 + 130.0 до населбата наречена Узем. Активностите во оваа траса се:

- Поправка и површинско поврзување на Трасата;
- Чистење и поправка на постојните одводни канали, пропусти, рабници, насипи и бори, ако е потребно;
- Замена на безбедносните бариери низ целата траса;



- Пренасочување на краток дел од патот помеѓу km 3.550 и km 4.125 за отстранување на некои тесни хоризонтални кривини и овозможување на зголемување на дизајнираната брзина;
- Изградба на 4 нови мостови долж реорганизираниот пат;
- Дополнување на трета лента за дел од трасата од km 4.125 до km 7.764.
- Рехабилитација на постојниот мост на km 5.524 - km 5.583;
- Уништување и замена (и проширување за една лента) на постојниот мост на km 6.904;
- Уништување и замена (и проширување на една лента) на постојниот мост на km 7.950.

Третата подсекција започнува од населбата Узам, на почетокот на третата (бавна) лента, а завршува со завршувањето на граничниот премин наречен Деве Баир. Вкупната должина на оваа подсекција е 5 + 222.79 км и се планира рехабилитација на патот и изградба на мост. Активностите во оваа траса се:

- Проширување за една лента и рехабилитација на постоечкиот мост на km 9.114;
- Проширување за една лента и рехабилитација на постоечкиот мост на km 10.692;
- Поправка и површинско поврзување на Трасата;
- Чистење и поправка на постојните одводни канали, пропусти, рабници, насипи и бори, ако е потребно;
- Замена на безбедносните бариери низ целата траса.

Проектирањето и градењето ќе бидат направени во согласност со тековниот Македонски стандард за проектирање на патишта како и стандардите на ЕБОР. Проектот ќе вклучи соодветни обележувања на патишта, сообраќајни знаци и одводнување во согласност со националните стандарди за проектирање. Приклучоците и пристапните/локални споредни патишта се вклучени во дизајнот на Проектот, бидејќи пристапот до локалната земја и села мора да се одржува.

Извршени се испитувања на самата траса како и геотехнички испитувања. Конечната траса е утврдена и главниот проект е завршен, сепак ЈПДП нема детален распоред за објавување на јавен тендер за извршување на работите ниту има проценка на бројот на работници кои ќе бидат потребни за изградба, сепак вообичаено е при реализација на градежните работи да бидат вклучени и локални работници.

Проектот не бара спроведување на оцена на влијанието врз животната средина туку изготвен е елаборат за заштита на животната средина согласно Законот за животна средина, кој е одобрен од Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП).

Проектот ќе бара зафаќање на некое земјиште како и недвижен имот со цел да се изградат предвидените нови структури од Проектот. Потребното земјиште во моментот е



мешавина на државно земјиште и земјиште во приватна сопственост. Ниту едно земјиште или имот не се откупени/експроприрани до денес и не се очекува дека проектот ќе резултира со било какво физичко/несакано преселување.

ЈПДП немаат проценка за бројот на работници кои ќе бидат потребни за изградба; сепак, вообичаено е за градежните активности да се вклучат локални работници. ПВЗС ќе се ажурира со релевантни информации пред почетокот на изградбата.

Контролата на сообраќајот ќе биде потребна во фазата на изградба на проектот за да се обезбеди минимално нарушување на сообраќајот за време на работите. Ова ќе вклучува секции каде што ќе е дозволен само сообраќај во една лента. Изведувачот ќе треба да изготви и спроведе План за управување со сообраќајот (ПУС) кој го регулира пристапот на возила и пешаци, го одржува безбедното преминување на возилата и пешаците и обезбедува јасно предупредување и инструкции за возилата. Ангажирањето со засегнатите заедници во управувањето со сообраќајот е потребно како дел од Планот за управување со сообраќајот. ПУС ќе се сподели со службите за итни случаи, локални комунални претпријатија и релевантни установи, вклучувајќи ја и јавноста, особено во врска со прекините во сообраќајот на патиштата.

Планот за управување со сообраќајот ќе биде дел од сеопфатен План за управување со животната средина и социјалните прашања, кој ќе се развива за Проектот за да се обезбеди соодветно управување со какви било влијанија врз животната средина и социјалните прашања поврзани со Проектот.

### **3 ПРАВНА РАМКАТА ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ**

Спроведувањето на проектот ќе ги следи законите и регулативите на Република Македонија (РМ), како и применливите политики и стандарди на ЕБОР.

#### **3.1 Македонска правна рамка за ангажирање на засегнатите страни**

Активностите на објавување и консултации со јавноста се спроведуваат при подготовката на Проектната документација како и други стратешки документи, според следниве закони:

- Закон за просторно и урбанистичко планирање (“Сл. Весник на РМ” бр. 199/14, 42/14, 44/15, 193/15, 31/16);

Со овој закон се уредува системот на просторен и урбан развој на Македонија, вклучувајќи јавна информираност и учество во текот на процесот на развој и усвојување на урбанистички и просторни плански документи.

- Закон за животна средина („Сл. Весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16).



Овој закон и поврзаните подзаконски акти ги утврдуваат условите за изготвување на оцена на влијанието врз животната средина за потенцијалните влијанија врз животната средина од јавните и приватните проекти кои можат да имаат значително влијание врз животната средина пред да се одобри дозвола за градење/градежна дозвола во форма на одобрување за имплементација на Проектот.

Во согласност со Законот за животна средина, кога планираниот Проект може да има значително влијание врз животната средина во друга земја, државниот орган одговорен за прашања од областа на заштитата на животната средина веднаш доставува до друга држава информации за Проектот, заедно со сите расположливи податоци за можните влијанија, одлуката што може да се донесе и периодот во кој друга држава може да ја објави својата намера да учествува во постапката за оцена на влијанието.

Другите важечки закони кои предвидуваат објавување на проектните информации или овозможуваат пристап до информации, вклучувајќи ги и механизмите за поплаки и жалби, вклучуваат:

- Закон за градба („Сл. Весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 70/13, 79/13, 137/13, 150/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15);
- Закон за експроприација („Сл. Весник на РМ“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16). Во врска со Македонската правна рамка за експроприацијата, мора да се консултираат сопствениците на земјиште и корисниците со законски права. Засегнатите сопственици на имот се покануваат индивидуално на расправа и се известуваат за поднесувањето на Предлогот за експроприација и предложениот надомест;
- Закон за пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РМ“ бр. 13/06, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15);
- Закон за постапување по жалби и предлози („Сл. Весник на РМ“ бр.82/08, 13/13, 156/15, 193/15);
- Архуската конвенција за пристап до информации, учество на јавноста во донесувањето одлуки и пристап до правда во врска со прашањата поврзани со животната средина, 1998 (Македонија има пристапено на 22 јули 1999 година).

### 3.2 Политики на ЕБОР за ангажирање на засегнатите страни

ЕБОР е посветена на промовирање на заштитата на животната средина и одржлив развој во согласност со нејзината политика за заштита на животната средина и социјални аспекти (2014) и критериумите за изведба (КИ ) содржани во неа. ЕБОР ги поставува своите барања за ангажирање на засегнатите страни во следните документи:

- Политика за заштита на животната средина и социјалните аспекти (2014) преку КИ 10: Обелоденување на информации и вклучување на засегнатите страни (2014); и
- Политика за информирање на јавноста (2014).

ЕБОР смета дека јавните консултации и ангажирањето на засегнатите страни е тековен процес кој треба да се започне во најраната фаза на планирањето на Проектот и да се продолжи во текот на целиот животен век на проектот финансиран од ЕБОР.

Суштински елемент во процесот на ангажирање на засегнатите страни, со цел да се обезбеди значаен и ефективен процес на консултација, е внимателна идентификација на сите засегнати страни и испитување на нивните грижи, очекувања и преференции. Посебно внимание треба да се посвети на идентификација на ранливите чинители чиј живот и





благосостојба директно зависи од активностите на компанијата. Консултациите и дијалогот со овие групи на засегнати страни треба да бидат планирани и менаџирани со посебна грижа.

Понатаму, ЕБОР бара инвеститорот на Проектот да воспостави и одржува ефикасен механизам за поплаки, обезбедувајќи жалбите и загриженоста на заинтересираните страни дека ќе се примат, постапуваат и ќе се решат ефикасно и навремено.

#### **4 ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ ОД ПРОЕКТОТ И МЕТОДИ НА КОМУНИКАЦИЈА**

Целта на идентификување на засегнатите страни е да се утврдат организациите и лицата кои можат да бидат директно или индиректно засегнати (и позитивно и негативно) од Проектот, како и странки кои можат да бидат заинтересирани и/или можат да имаат позитивно или негативно влијание врз Проектот.

Идентификацијата на засегнатите страни беше иницирана во фазата на планирање на Проектот, врз основа на:

- Анализа на информации за погодената област;
- Анализа на информации за заедниците во областа на Проектот;
- Анализи на моментално достапни информации за сопствениците и корисниците на земјиште засегнати со Проектот;
- Консултации со претставници на локалните власти (општина Крива Паланка);
- Анализа и консултации со законски организации и агенции одговорни за Проектот;
- Анализи на локалните даватели на услуги чии средства може да бидат засегнати од проектот и/или кои мораат да обезбедат услуги за Проектот (служби за итни случаи, противпожарни бригади, сопственици и оператори на јавни претпријатија, локална полиција итн.);
- Анализа на постојните Македонски невладини организации (НВО) на национално и локално ниво заинтересирани за прашања од областа на заштита на животната средина и социјалните аспекти, вклучувајќи ги и оние кои веќе покажаа интерес за Проектот преку учество на состаноци и комуникација со ЈПДП;
- Анализа на внатрешните чинители на ЈПДП (вработени и нивна заедница, изведувачи).

Активностите за вклучување на засегнатите страни ќе продолжат во текот на пред-изградбата, изградбата, работењето и затворањето на Проектот. Табела 1 подолу дава преглед на засегнатите страни идентификувани од ЈПДП до денес, како и видот и начинот на комуникација кој ќе се користи со секој од нив и ќе биде одговорност на ЈПДП, во соработка со изведувачите. Табела 1 ќе биде периодично ажурирана за да ги вклучи сите новоидентификувани засегнати страни, како и планираните активности за ангажманот и временските рамки. Прилог 4 дава понатамошни детали за тоа кога ќе се користат секој од овие методи на комуникација.



Табела 1 – Идентификација на засегнатите страни и методи на комуникација

Засегната страна / Контакт информации	Популација	Тип и метод на комуникација	Временска рамка
<b>Надворешни засегнати страни</b>			
Жителите и бизнисите на градот Крива Паланка и селата поврзани со проектот:			За време на сите фази од имплементација на Проектот
Крива Паланка	Урбана 14.558 <sup>2</sup>	Информации преку локалните и националните медиуми: весници, како и електронски медиуми	
Жидилово		Информации за Проектот (Не-техничко резиме [НТР], Извештај за заштита на животната средина, Правна рамка при процес на експропријација [ПРПЕ] и ПВЗС) публикувани на вебстраницата на инвеститорот: <a href="http://www.roads.org.mk">www.roads.org.mk</a>	
Кркља	302		
Костур	227		
Пашина Воденица	38		
Варовиште			
Добровница	87		
Градец			
Б'с	350		
Дрење			
Киселица	90		
Крстов Дол	130		
Лозаново			
Луке	150		
Узем			
Кошари	256		
Подржи Коњ	21		
Трново			
Ранливи групи идентификувани до денес:			
- Училишни заедници во			Состаноци на фокус

<sup>2</sup> Податоците се земени од Пописот на населението и становите во 2002 година, спроведено од Државниот завод за статистика.



Засегната страна / Контакт информации	Популација	Тип и метод на комуникација	Временска рамка
<p>Жидилово</p> <p>Други ранливи групи ќе бидат додадени откако ќе бидат идентификувани за време на развој на Проектот</p>		<p>групите за да се идентификуваат влијанијата, да се договорот и да се имплементираат мерки за ублажување, проектни летоци, доколку е потребно</p>	
<p>Претседателите на локалните заедници во погодените населби</p>		<p>Официјална кореспонденција и состаноци за да се обезбедат информации за напредокот на Проектот и прашања кои се однесуваат на локалните заедници.</p> <p>Директни информации преку лицето од ЈПДП одговорно за имплементација на ПВЗС</p>	<p>За време на сите фази од имплементација на Проектот</p>
<p>Корисници на патишта, заинтересирани невладини организации, здруженија на граѓани и други организации (види Прилог 2)</p> <p>Ќе бидат додадени и други заинтересирани организации, кои ќе се идентификуваат за време на целиот животен век на Проектот.</p>	<p>Види Прилог 2</p>	<p>Информации преку локалните и националните медиуми: весници, како и електронски медиуми</p> <p>Информации за Проектот (Не-техничко резиме, Извештај за заштита на животната средина, ПРПЕ и ПВЗС) публикувани на вебстраната на инвеститорот: <a href="http://www.roads.org.mk">www.roads.org.mk</a></p> <p>Состаноци консултации, индивидуални состаноци и непосредно разговори лице во лице</p> <p>Официјална кореспонденција и состаноци</p> <p>Соодветна Сигнализација</p>	<p>За време на сите фази од имплементација на Проектот</p>



Засегната страна / Контакт информации	Популација	Тип и метод на комуникација	Временска рамка
<p>Општина Крива Планка, вклучувајќи ги сите релеванти оддели</p> <p>Ул. Св. Јоаким Осоговски 175 1330 Крива Паланка, Р. Македонија</p> <p>Тел/Фах: 031/375-035</p> <p>Емаил: <a href="mailto:opkp@krivapalanka.gov.mk">opkp@krivapalanka.gov.mk</a>; <a href="mailto:gradonacalnik@krivapalanka.gov.mk">gradonacalnik@krivapalanka.gov.mk</a></p> <p>ВЕБ: <a href="http://www.krivapalanka.gov.mk">www.krivapalanka.gov.mk</a></p>		<p>Официјална кореспонденција и состаноци за да се обезбедат информации за напредокот на Проектот и прашања кои се однесуваат на локалните заедници</p>	<p>Редовно во текот на имплементацијата на проектот</p>
<p>Јавно Претпријатие "КОМУНАЛЕЦ" Крива Планка</p> <p>Ул. Илинденска Бр.17 1330 Крива Паланка, Р. Македонија</p> <p>Тел/Фах: 031/375-100, 375-747</p> <p>Емаил: <a href="mailto:jpkomunalec@yahoo.com">jpkomunalec@yahoo.com</a></p>		<p>Официјална кореспонденција и состаноци за да се обезбедат информации за напредокот на Проектот и прашања кои се однесуваат на локалните заедници, на пр. информации во врска со довод на вода и отпадни води</p>	<p>Редовно во текот на имплементацијата на проектот</p>
<p>Локални служби за итни случаи, противпожарни бригади, сопственици на комунални услуги и оператори, локална полиција</p>		<p>Официјална кореспонденција и состаноци за подготовка и координирање на активностите за време на изградбата</p>	<p>Пред – изградба, за време на изградба и во оперативна фаза</p>
<p>МЖСПП</p> <p>Бул. Гоце Делчев б.б, 1000 Скопје</p> <p>Зграда на МРТВ</p> <p>Тел: 02/3251-400</p> <p>Фах: 02/3220-165</p> <p>ВЕБ: <a href="http://www.moep.gov.mk">www.moep.gov.mk</a></p> <p>Емаил: <a href="mailto:info@moep.gov.mk">info@moep.gov.mk</a></p>		<p>Официјална кореспонденција и состаноци, барања за дозволи, инспекции на локацијата</p>	<p>Кога е потребно во текот на имплементацијата на проектот</p>



Засегната страна / Контакт информации	Популација	Тип и метод на комуникација	Временска рамка
<p>Министерство за транспорт и врски</p> <p>Ул. Даме Груев Бр.6, 1000 Скопје</p> <p>Тел: 02/3145-497, 3123-292</p> <p>Фах: 02/3126-228</p> <p>Емаил: <a href="mailto:info@mtc.gov.mk">info@mtc.gov.mk</a></p> <p>Веб: <a href="http://www.mtc.gov.mk">www.mtc.gov.mk</a></p>		<p>Официјална кореспонденција и состаноци, барања за дозволи</p>	<p>Кога е потребно во текот на имплементацијата на проектот</p>
<p>Министерство за Култура, Агенција за заштита на културното наследство</p> <p>Ул. Ѓуро Ѓаковиќ, Бр. 61</p> <p>Тел: 02/ 3240 600</p> <p>Фах: 02/ 3240 561</p> <p>Емаил:</p> <p><a href="mailto:info@kultura.gov.mk">info@kultura.gov.mk</a></p> <p>Веб: <a href="http://www.uzkn.gov.mk">www.uzkn.gov.mk</a></p>		<p>Официјална кореспонденција и состаноци</p>	<p>Кога е потребно во текот на имплементацијата на проектот</p>
<p>Други Министерства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Министерство за Финансии</li> <li>• Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство</li> <li>• Министерство за економија</li> <li>• Министерство за труд и социјална политика</li> <li>• Државен инспекторат за труд</li> </ul>		<p>Официјална кореспонденција и состаноци</p>	<p>Кога е потребно во текот на имплементацијата на проектот</p>
<p>Локална институција "Градски музеј", Крива Паланка</p> <p>Ул. Св. Јоаким Осоговски 134 1330 Крива Паланка, Р. Македонија</p> <p>Тел: 031/372-140</p> <p>Email: <a href="mailto:draganvelicki@yahoo.com">draganvelicki@yahoo.com</a></p> <p>Веб: <a href="http://www.citymuseum.mk">www.citymuseum.mk</a></p>		<p>Официјална кореспонденција</p> <p>Согласност за Процедурата за откривање на шансите</p> <p>Согласност за постапката за идентификација и зачувување на локалното културно наследство за</p>	<p>Во текот на имплементацијата на проектот</p> <p>Пред – изградба</p> <p>Пред – изградба</p>



Засегната страна / Контакт информации	Популација	Тип и метод на комуникација	Временска рамка
<b>Внатрешни засегнати страни</b>			
ЈПДП Вработени	Сите	<p>Индивидуални состаноци или интерни состаноци на вработени, месечни билтени, Комитет за безбедност при работа, огласни табли, информации од контролори и инспектори на терен, во врска со следново:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Политика за човечки ресурси</li> <li>• Внатрешен механизам за поплаки</li> <li>• Процедури за здравје и безбедност</li> <li>• Кодекси на однесување</li> <li>• Еколошки и социјални мерки за ублажување</li> <li>• Механизам за поплаки за ПВЗС</li> </ul>	Кога е потребно во текот на имплементацијата на проектот
Изведувачи (градежни компании, подизведувачи и добавувачи)	Непознато во моментот	<p>Официјална кореспонденција, состаноци, посети, кодекс на однесување, информации во договор за стандарди и очекувања во врска со:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Еколошка и социјална заштита</li> <li>• Здравје и безбедност при работа</li> <li>• Безбедност</li> <li>• Пристап до сајтови</li> <li>• Интеракција со заедниците</li> </ul>	<p>За време на тендерирање и потпис на договорот</p> <p>Во текот на имплементацијата на проектот</p>



## 5 ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ И ПРОГРАМА ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

### Објавување на информации за Проектот и консултации

ЈПДП има намера да ги обезбеди сите релевантни информации за јавноста. Од ноември 2017 година сите заинтересирани и засегнати страни ќе можат да ги најдат следните документи на веб-страницата на ЈПДП ([www.roads.org.mk](http://www.roads.org.mk)). Документите ќе бидат достапни на Македонски и на Англиски јазик и тоа:

- Не-техничко резиме;
- Овој План за вклучување на засегнатите страни, вклучувајќи го и механизмот за поплаки;
- Рамка за стекнување на земјиште;
- Акционен план за животна средина и социјални прашања (АПЖССП).

Покрај тоа, печатените копии од овие документи ќе бидат достапни на следните локации:

- ЈПДП во Скопје (ул. Даме Груев. 14, 1000 Скопје)
- Општина Крива Паланка (Св. Јоаким Осоговски 175, 1330 Крива Паланка)
- Канцеларија на ЕБОР во Скопје

Известувањето ќе се објави во весниците на Македонски јазик, како и во други електронски медиуми, најмалку една недела пред почетокот на процесот на објавување на проектната документација. Документите ќе останат во јавен домен за времетраењето на Проектот.

### Други активности за објавување и консултации

Информациите (билтени) ќе бидат поставени на влезот на секое погодно населено место од страна на главниот изведувач и ќе служат како медиумска алатка/канал за комуникација со локалните жители. Исто така, ќе бидат вклучени и информации во врска со механизмот за поплаки. Изведувачот ќе ги обезбедува местата за изградба пред какви било градежни активности и ќе обезбедат соодветни конструкции и предупредувачки знаци.

### Вклученост на засегнатите страни во текот на целиот живот на проектот

ЈПДП и Изведувачот (ите) ангажирани за преземање на Проектот ќе продолжат да се ангажираат со заинтересираните страни и овој План за вклучување на засегнатите страни постојано ќе се ажурира за да го одрази напредокот на Проектот. Посебно внимание ќе се посвети на комуникација со сите идентификувани ранливи групи (преку состаноци на фокус групи, проектни летоци или на други соодветни начини), за да се обезбеди соодветно ублажување на влијанијата на Проектот врз нив.

Детални информации, Програма, во врска со методите и времето на ангажманот на засегнатите страни може да биде најдена во Прилог 4.



## 6 МЕХАНИЗАМ ЗА ПОПЛАКИ

Механизмот за поплаки ќе биде усвоен како што е прикажано на Слика 2.

ЈПДП и Изведувач(ите) ќе ги прифатат сите коментари и поплаки поврзани со Проектот, доставени или вербално или во писмена форма. ЈПДП смета дека консултациите се тековен процес и може да се појават различни проблеми кога проектот се движи во фазата на изградба.

Примерок од образецот за јавни жалби за проекти е даден во Прилог 1. Секое лице или организација може да испрати коментари и/или жалби лично, по телефон или преку пошта или електронска пошта користејќи ги информациите за контакт дадени подолу.

Сите видови на поплаки од засегнатите страни (освен оние што ги покренале вработените и изведувачите) кои се однесуваат на овој Проект, треба да бидат насочени кон ЈПДП преку следниот назначен член на персоналот:

**Г-ѓа Билјана Лазевска, Одделение за правни работи**

Тел: + 389 (0)2 3118-044 локал 119

Фах: + 389 (0)2 3220-535

Емаил: [biljanal@roads.org.mk](mailto:biljanal@roads.org.mk)

Адреса: Јавно Претпријатие за Државни Патишта,  
Даме Груев 14, 1000, Скопје, Македонија





Слика 2 – Механизам за поплаки

Контакт деталите за градежниот Изведувач, исто така, ќе бидат јавно достапни во локалните заедници во близина на проектните работи и ќе бидат вклучени во ревидираната ПВЗС, откако ќе биде назначен Изведувачот.

Образецот за поплаки (на Македонски и на Англиски јазик) ќе биде достапен на веб-страницата [www.roads.org.mk](http://www.roads.org.mk) и засегнатата општина ќе добие претходно испечатени обрасци за да биде достапна за јавноста. Механизам за поплаки на Работникот ќе биде воспоставен и за вработените во градежните компании (како посебен систем).

ЈПДП ќе се најави и ќе го следи процесот на коментари и поплаки и информациите ќе бидат сумирани во годишните извештаи на ЖСБЗР, кои ќе бидат подготвени и објавени на нивната веб-страница. ЈПДП е обврзана да одговори на сите приговори според постапките пропишани во националното законодавство и оваа ПВЗС.

Времето на одговор за поплаките ќе биде во согласност со националното законодавство за конкретното прашање. ЈПДП ќе настојува да го потврди приемот на Жалбата во рок од 5 работни дена и да одговори во рок од 15 дена од приемот на жалбата за да го информира подносителот на попаката дали предложената корективната мерка е преземена или друга корективна акција ќе биде предложена. Лицата кои ги поднесуваат своите коментари или поплаки имаат право да побараат нивното име да се чува во тајност.

Во секое време, подносителите на претставките исто така можат да бараат правни заштита во согласност со законите и регулативите на Република Македонија.



## 7 СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ

ПВЗС е "жив документ" кој периодично ќе се ажурира (барем еднаш на секои шест месеци) за да се евидентираат преземените консултации, да се постават прашања, да се преземат активности, да се опишат научените лекции и сите промени во процесот на консултации, и да го претстави распоредот за тековна и идна интеракција.

Одговорниот од ЈПДП за имплементација на ПВЗС (види дел 10 од ПВЗ) и Управникот за поплаки (види дел 8 од ПВЗ), ќе се поврзува со релевантните внатрешни одделенија, како што се Инвестиции и Правни работи, заедно со градежните изведувачи и со локалните заедниците за следење и известување за напредокот во однос на ширење на информации за консултации, откуп на земјиште и компензација, управување со жалби, социјални мерки и мерки за ублажување на животната средина, прашања поврзани со здравјето и безбедноста.

ЈПДП ќе врши мониторинг на имплементацијата на ПВЗС и соодветно ќе го известува ЕБОР на годишна основа за реализирани активности за ангажирање на засегнати страни преку годишни извештаи за животна средина и социјални прашања. Мониторингот поврзан со овој план (Прилог 5) ќе се спроведува полугодишно, а ажурирањата ќе бидат обезбедени лично или по пошта на засегнатите страни вклучени во процесот на ангажманот во тоа време, а извештаите за следење ќе бидат додадени на веб-страницата на ЈПДП. ЈПДП ќе објави детали за прашањата што се покренати во текот на консултативниот процес и ќе обезбедат соодветни повратни информации како на својата веб-страница, така и на печатените документи во општинската канцеларија во Крива Паланка. Извештаите, исто така, вклучуваат ажурирање на процесот за жалби, со бројот на примени приговори и адресирани/затворени, најчести видови на поплаки и секоја препорака или дејство преземени за намалување на бројот на поплаки. Подготовката на извештаите за напредок е одговорност на вработениот од ЈПДП одговорен за имплементација на ПВЗС и управникот за поплаки.

Во текот на проектот, ЈПДП ќе комуницира со засегнатите страни и ќе ги информира за сите значајни прашања, на пример, промените во роковите на Програмата. ЈПДП ќе обезбеди надградби на Проектот на својата веб-страница и, исто така, ќе обезбеди летоци за локалните заедници долж трасата, доколку е потребно.

ЈПДП ќе произведува годишни извештаи за животната средина, здравствени и безбедносни и социјални (ЖСБЗС) извештаи, кои ќе вклучуваат резиме на перформансите на Проектот за управување со здравствени, безбедносни, еколошки и социјални прашања. Ова ќе биде објавено на веб-страницата на ЈПДП.

Примерокот од Резимето на извештајот за мониторинг може да се најде во Прилог 5.

## 8 КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ И ОДГОВОРНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПВЗС

Одговорните лица во ЈПДП за имплементација на Планот за вклучување на засегнатите страни се:

**Г-ѓа Сашка Богданова Ајчева**, Советник за Заштита на животната средина

**Г-ѓа Билјана Лазевска**, Одделение за правни работи

Тел: + 389 (0)2 3118-044 Лок. 135

Факс: + 389 (0)2 3220-535



Емаил: [saska@roads.org.mk](mailto:saska@roads.org.mk)

[biljanal@roads.gov.mk](mailto:biljanal@roads.gov.mk)

Адреса: Јавно Претпријатие за Државни Патишта

Даме Груев 14,

1000 Скопје, Република Македонија

Контакт податоците за ЕБОР се:

**Канцеларија на ЕБОР во Скопје**

Адреса: ЕБОР, Соравија Центар Скопје, VII спрат,

Филип II Македонски 3,

1000 Скопје, Република Македонија

Tel: +389 2 3297 800

Fax: +389 2 3231 238

**ЕБОР главен Центар**

Адреса: EBRD Headquarters, London

Environment and Sustainability Department One Exchange Square

London EC2A 2JN UK

Tel: ++44 207 338 6504

<http://www.ebrd.com>



## **ПРИЛОЗИ**



**Прилог 1 – Формулар за поплаки**

**Формулар за поплаки**

Број:	
Име и Презиме	
<b>Контакт Информации:</b> Ве молиме напоменете како сакате да бидете контактирани (пошта, телефон, e-mail)	<input type="checkbox"/> Адреса: _____ _____ _____
	<input type="checkbox"/> Телефон: _____
	<input type="checkbox"/> E-mail _____
<b>Претпочитан јазик за комуникација</b>	<input type="checkbox"/> [Македонски] <input type="checkbox"/> [Друг: _____]
<b>Опис на инцидентот за кој ја поднесувате поплаката:</b>  Што се случи? Каде што се случи тоа? На кому му случи? Што е резултат на проблемот?	
Време на случување на незгодата/жалбата	
	<input type="checkbox"/> еднаш (дата _____) <input type="checkbox"/> се случи повеќе пати (колку пати? _____) <input type="checkbox"/> постојано се случува (во моментот се соочува со проблемот)
<b>Што би сакале да се случи за да се реши проблемот?</b>	
Потпис: _____ Дата: _____	

Ве молиме пополниот формулар пратете го на :

**Г-ѓа Билјана Лазевска**

Тел : + 389 (0)2 3118-044 ext.119

факс:+ 389 (0)2 3220-535

email: [biljanal@roads.org.mk](mailto:biljanal@roads.org.mk)

**ЈПДП**

Ул. Даме Груев 14

1000 Скопје, Р.Македонија



**Прилог 2 – Национални и Локални НВО и други организации**

Име на организацијата	Контакт информации
Македонско Еколошко Друштво	Владимир Назор 10, 1000 Скопје Тел: (02) 2402 773, Фах: (02)2402 774 Моб: 078 393 436 <a href="mailto:contact@mes.org.mk">contact@mes.org.mk</a>
Еколошко движење на Македонија-Скопје	Васил Ѓоргов 39, Барака 6, 1000 Скопје Tel: (02) 3220-520 <a href="mailto:dem@dem.org.mk">dem@dem.org.mk</a> <a href="mailto:ruska@dem.org.mk">ruska@dem.org.mk</a>
Центар за истражување во областа на животната средина и информација „Еко – Свест“ – Скопје	Бул. 11 Октомври 125/12, 1000 Скопје Тел: (02) 3217-247 Фах: (02) 3217-246 Моб: 072 726-104 <a href="mailto:info@ekosvest.com.mk">info@ekosvest.com.mk</a>
Фронт 21/42	Орце Николов 83А, 1000 Скопје Тел/Фах: (02) 3122-546 Моб: 075 433-231 <a href="mailto:contact@front.org.mk">contact@front.org.mk</a>
Македонски зелен центар	Коста Новаковиќ 1А/19, 1000 Скопје Тел/Фах: (02) 6132-432 Моб : 078 205 217 <a href="mailto:zeleni@zeleni.org.mk">zeleni@zeleni.org.mk</a>
Друштво за изучување и заштита на птиците од Македонија	ПМФ – Гази Баба бб, 1000 Скопје, 02/3117-055; 078/254-736 <a href="mailto:brankom@ukim.edu.mk">brankom@ukim.edu.mk</a>
Македонско друштво за заштита на буфови	Јуриј Гагарин 28-5/3, 1000 Скопје 070/999-859 <a href="mailto:macedonian.owl.trust@gmail.com">macedonian.owl.trust@gmail.com</a>
"Агропаланчанка" – Здружението на жени-фармери, жени-стадари и домаќинки	Св. Климент Охридски бб, 1330 Крива Паланка 031/372560 (Јагода Велковска)
Асоцијација на жени – Крива Паланка	031/375193, 070/ 800 288



Младински културен центар Крива Паланка	1330 Крива Паланка Тел:+389 31 373 735 Факх:+389 31 374 112 mkc_kp@yahoo.com
Еколошко друштво „Флора“	ул. Партизанска бб 1330 Крива Паланка Тел/Факх:031 373 513 florakp@mt.net.mk saskovel@yahoo.com
Хендикеп ПЛУС – Група за подршка на лица со посебна потреба	1330 Крива Паланка handicapplus@yahoo.com
Граѓански центар за одржлив развој - ЕГРИ	Св. Јоаким Осоговски бб 1330 Крива Паланка gcor.kp@gmail.com contact@egri.mk <a href="http://www.egri.mk">www.egri.mk</a>
„ Osogovo Off Road“ Асоцијација	071/206-209



**Прилог 3 – Предходни активности за ангажман на засегнатите страни**

Засегната страна	Дата	Метод	Прашања	Резултати
МЖСПП	2016	Формално поднесување	Формално поднесување на Елаборат за заштита на животната средина	МЖСПП го дистрибуираше документот интерно до секторите како на пример Секторот за води за коментари. Нема добиено никаков коментар и Решение за соодветност на Елаборатот е добиен во декември 2016.
Општина Крива Паланка	Мај 2017	Писмо	Проектната документација за инфраструктура вклучуваше писмо до општината со информации за проектот и барање на мислење и можни кумулативни ефекти со другите урбанистички планови на општината во областа на Проектот.	Нема одговор до денес (ЈПДП ќе следи со Општината во врска со нивниот одговор ако не се примени како дел од одобрувањето на инфраструктурниот проект).





**Прилог 4 – Предлог Програма за вклучување на засегнатите страни**

Засегната страна	Активност	Метод	Време
<b>Фаза на Пред-конструкција</b>			
<p>Жителите и бизнисите во Крива Паланка, вклучувајќи го и рудникот Тораница, и селата поврзани со Проектот, селските совети / претседатели на локални населби, општина Крива Паланка</p>	<p>Промоција на временската рамка и активности на Проектот, План за вклучување на засегнатите страни, Рамка за експроприација на земјиште, Не-техничко резиме и План за заштита на животната средина и социјалните прашања</p> <p>Вклучува објаснувања за промените во нивоата на бучава како резултат на Проектот (како и потенцијалната потреба за прифаќање на бариери на бучава кај чувствителни рецептори и заедницата) и сите ревидирани пристапни договори и пристап до патот на проектот кога ќе се заврши ќе се направи со помош на Мапи на Проектот</p> <p>Да се здобијат со локални сознанија (вклучувајќи видувања и согледувања за смртност напатиштата) за движењето на големите цицачи во Проектниот коридор за да се утврди дали може да се применат дополнителни мерки за ублажување на ефектите од Проектот врз овие движења</p> <p>Одделно, овие засегнати страни, исто така, ќе бидат ангажирани од страна на Изведувачот за време на нивниот развој на Планот за управување со сообраќајот</p>	<p>Информации преку локалните и националните медиуми: весници, како и електронски медиуми</p> <p>Објавување НТР, РЕЗ и ПВЗС на веб-страницата на ЈПДП: <a href="http://www.roads.org.mk">www.roads.org.mk</a> и со печатење со известување од 1 недела однапред, вклучувајќи ја и општината ќе добијат претходно испечатени формулари за жалби што ќе бидат лесно достапни за јавноста</p> <p>Еден состанок за јавни консултации, индивидуални состаноци и дискусии лице в лице</p> <p>Официјална кореспонденција</p>	<p>Сите : Пред-конструкција</p> <p>Состанок за консултации и со јавноста во <b>Q1 2018</b> со претходно објавување на НТР, РЕЗ и ПВЗС за најмалку 1 недела</p>
<p>Општина Крива Паланка</p>	<p>Дискусија за безбедноста на пешаците, особено за потенцијалната инсталација на патеки или други мерки за безбедност на патиштата за училиштето во Жидилово. Особено, дали може да се постигне каков било напредок во врска со ова прашање како дел од</p>	<p>Како дел од планираната јавна презентација на ЈПДП во Крива Паланка или за време на индивидуалните состаноци</p>	<p><b>Q1 2018</b></p>



Засегната страна	Активност	Метод	Време
	<p>Проектот или какви било специфични дизајнирани одредби за да им се овозможи на Општината полесно да ги инсталира безбедносните одредби за пешаците во иднина.</p> <p>Дискусија за користењето на постоечките линии на комуникација помеѓу Општина Крива Паланка и соседната бугарска општина, со цел да ги споделите информациите за Проектот, на пример, за дисеминација на ПВЗС.</p> <p>Документацијата за инфраструктурниот проект вклучуваше писмо од ЈПДП до општина Крива Паланка со барање за мислење за можни кумулативни ефекти со другите урбанистички планови на општината во Проектната област. ЈПДП ќе следи со општината за нивниот одговор ако не е примена како дел од Проектот за одобрување на инфраструктурата и соодветно ќе ги разгледа сите потребни промени на проектите.</p>		
<p>Луѓе засегнати во однос на откупот на земјиштето</p>	<p>ПЕЗ го поставува планот за ангажман при консултации со засегнатите сопственици и корисници на земјиште, вклучувајќи ја потребата за вклучување на целни мерки за ранливите групи. Фазата на следење на ПЕЗ се проширува во изградба.</p> <p>Програмата вклучува можност за состаноците со цел откуп на земјиште а исто така да се планира работа со заедницата за да се избегне работа во чувствително време и да ги потврдат сите влијанија врз локалниот пристап за време на</p>	<p>Усогласување, состаноци,</p> <p>Состаноци на фокус групите со ЛЗП во однос на стекнување на земјиште за да се идентификуваат влијанијата, да се договорат и да се спроведат мерките за ублажување, летоци за Проектот, по потреба</p>	<p>Во согласност со временската рамка утврдена во РЕЗ</p>



Засегната страна	Активност	Метод	Време
	изградбата и работењето.  ПЕЗ предвидува подготвување на материјали за консултации, памфлети и постери за процесот на експропријација и информации за Механизмот за оплаки за Проектот за поддршка на консултациите со засегнатите лица. Тие ќе бидат достапни на Македонски јазик.		
Инвеститори на мали хидроелектрични центри	ЈПДП ќе се ангажира со инвеститорот на мала хидроелектрична централа на Крива Река за да се дискутира за соодветните градежни програми со цел минимизирање на било какви кумулативни влијанија врз градењето, ако изградните активности се преклопуваат	Усогласување, состаноци,	Пред конструкцијата
Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за транспорт и врски (други министерства да се додадат на оваа табела како потреба за каква било понатамошна комуникација - ниту еден во тоа време)	Преостаната дозвола(и) за стекнување и законско известување	Официјална кореспонденција и состаноци, барање на дозволи	Нема законски барања; се продолжува ако сепојави потреба
Локална Институција „Градски Музеј“ Крива Паланка	Скриени можни вредности	Преглед и одобрување на развиената постапка за откривање на скриени можни вредности	Пред почетокот на изградбата
Локални служби за итни случаи, противпожарни бригади, комунални услуги	Дискусија за проектни планови за подготовка и координирање на активностите за време на изградбата	Официјална кореспонденција и состаноци	Најмалку 6 недели пред почетокот на



Засегната страна	Активност	Метод	Време
и оператори, локална полиција, јавното претпријатие "Комуналец" Крива Паланка	ПУС ќе се дели со службите за итни случаи и локални комунални претпријатија. Времето потребно за навремено известување за итни услуги на комуналните претпријатија при специфични градежни активности да бидат договорени.		изградбата
Заинтересирани НВО, здруженија на граѓани и други организации (види Прилог 2).	Промоција на временската рамка и активности на Проектот, План за вклучување на засегнатите страни, План за енспропризација на земјиште, Не-техничко резиме и План за заштита на животната средина и социјалните прашања	Информации преку локалните и националните медиуми: весници, како и електронски медиуми  Објавување НТР, РЕЗ и ПВЗС на веб-страницата на ЈПДП: <a href="http://www.roads.org.mk">www.roads.org.mk</a>  Еден состанок за јавни консултации  Индивидуални состаноци и официјална кореспонденција ако е потребно (никој не е планиран во моментот врз основа на тековните потреби)	Сите : Пред-конструкциј а  Состанок за консултаци и со јавноста во Q1 2018 со претходно објавување на НТР, РЕЗ и ПВЗС за најмалку 1 недела
Изведувачи (градежни компании, подизведувачи и добавувачи)	Ангажман на Изведувачот	Информации преку локалните и националните медиуми: весници, како и електронски медиуми  Тендерска документација (вклучувајќи ги и еколошките и социјалните барања) Официјална кореспонденција и состаноци	2018  ЈПДП: да додаде детали во врска со роковите за јавни набавки утврдени во националното законодавство
Корисници на патиштата	Ажурирање на плановите на Проектот и временските рокови	Информации преку локалните и националните медиуми: весници, како и електронски медиуми  Објавување НТР, РЕЗ и ПВЗС	Објавување во Q1 2018



Засегната страна	Активност	Метод	Време
		на веб-страницата на ЈПДП: <a href="http://www.roads.org.mk">www.roads.org.mk</a>	
<b>Фаза на Изградба (2018 – Октомври 2020)</b>			
<p>Жителите и бизнисите во Крива Паланка, вклучувајќи го и рудникот Тораница, и селата поврзани со Проектот, селските совети / претседатели на локални населби, општина Крива Паланка</p>	<p>Промоција на временската рамка и активности на Проектот, тековна промоција на Планот за вклучување на засегнатите страни и неговото спроведување до денес, вклучувајќи го механизмот за поплаки</p> <p>Огласување на можности за вработување</p>	<p>Информации преку локалните и националните медиуми: весници, како и електронски медиуми</p> <p>Индивидуални состаноци и дискусии лице в лице</p> <p>Полугодишни извештаи за мониторинг на ангажманот на заинтересираните страни на веб-страницата на ЈПДП, достапна во печатена форма во канцеларија на општина Крива Паланка како и лична достава /по пошта по потреба, вклучувајќи детали за прашањата покренати во текот на консултативниот процес, бројот на поплаките добиени и обработени / затворени, најчести видови на поплаки, и секоја препорака или дејство преземени за да се намали бројот на поплаки.</p> <p>Континуирана комуникација преку огласни табли на клучните јавни локации (лоцирани во погодените населени места) со објавување на информации за Проектот / известувања; Градежни знаци и предупредувања</p> <p>Состаноци на фокус групите за да се идентификуваат влијанијата, да се договорат и да се спроведат мерки за ублажување, проектни летоци, доколку е потребно, доколку не е потребно (во</p>	<p>Времетраење на изградбата</p> <p>Доколку е планирана некоја контролира на експлозија, ова треба да биде јасно наведено и дистрибуирано до засегнатите страни најмалку една недела однапред.</p>



Засегната страна	Активност	Метод	Време
		моментот никој не заклучи дека е потребно)  Официјална кореспонденција колку што е потребно (во моментот никој не заклучи дека е потребно)	
Локални служби за итни случаи, противпожарни бригади, комунални услуги и оператори, локална полиција, јавното претпријатие "Комуналец" Крива Паланка	Дискусија за Проектни планови да продолжи да ги координира активностите за време на изградбата  Итни служби да продолжат да имаат пристап до Планот за управување со сообраќајот на изведувачите	Официјална кореспонденција и состаноци колку што е потребно	Во текот на изградбата  Времето за навремено известување е службите за итни случаи за конкретни активности како што е договорено на пред-конструктивни состаноци
Заинтересирани НВО, здруженија на граѓани и други организации (види Прилог 2).	Промоција на временската рамка и активности на проектот, тековна промоција на Планот за вклучување на засегнатите страни и неговото спроведување до денес, вклучувајќи го Механизмот за поплаки	Информации преку локалните и националните медиуми: весници, како и електронски медиуми  Полугодишни извештаи за следење на ангажманот на заинтересираните страни на веб-страницата на ЈПДП и обезбедени лично / по пошта по потреба  Индивидуални состаноци и кореспонденција по потреба	Времетраење на изградбата, нема конкретни барања во овој момент
Изведувачи (градежни компании, подизведувачи и добавувачи)	Надградување на напредок на проектот, надзор	Официјална кореспонденција, посети на места, редовна комуникација (телефон, електронска пошта или состаноци)	Во текот на изградбата, најмалку еднаш месечно и неделно за време на



Засегната страна	Активност	Метод	Време
			работи во или во близина на приоритетни и карактеристики на биолошката разновидност, вклучувајќи ги сите премини на водотеците
Вработени во ЈПДП	Свеста на вработените за барањата на Проектот	Индивидуални состаноци или внатрешни состаноци на работниците по потреба, месечни билтени, огласни табли, информации од раководители вклучувајќи го и следново: <ul style="list-style-type: none"> <li>• улоги и одговорности</li> <li>• политика за човечки ресурси</li> <li>• внатрешен механизам за поплаки</li> <li>• процедури за здравје и безбедност</li> <li>• кодекси на однесување</li> <li>• мерки за ублажување на животната средина и општеството</li> <li>• механизам за поплаки</li> </ul>	Во текот на изградбата, каде е потребно
Корисници на патиштата	Ажурирање на плановите на Проектот и временските рамки, инструкции за патот на конкретни локации	Информации преку локалните и националните медиуми: весници, како и електронски медиуми  Континуирана комуникација преку огласни табли на клучните јавни локации (лоцирани во погодените населени места) со објавување на информации за Проектот / известувања; Градежни знаци и предупредувања	Во текот на изградбата  Радио огласи за нарушување на сообраќајот на патиштата 2 недели пред градежните



Засегната страна	Активност	Метод	Време
			активности, а потоа пред било какви поголеми промени во нивоата на прекин
ЕБОР	Известување за напредок на проектот	Годишен извештај за Заштита на Животната средина, Безбедност и Здравје при работа	Годишно
	<b>Фаза на Употреба</b>		
Изведувач на операции	Ангажман на изведувач	Договорни документи (вклучувајќи ги и еколошките и социјалните барања)  Официјална кореспонденција, состаноци	Пред да почне употребата
Локални служби за итни случаи, противпожарни бригади, комунални услуги и оператори, локална полиција, јавното претпријатие "Комуналец" Крива Паланка Заинтересирани НВО, здруженија на граѓани и други организации (види Прилог 2). Вработени во ЈПДП.	Промоција на планот и резултатите од мониторингот, Оперативен план за управување со животната средина и социјалните прашања  Во случај оперативните резултати од мониторингот на нивото на бучава да покажат неусогласеност со стандардите, ќе се вршат консултации со локалните заедници во непосредна близина на патот во врска со тоа дали тие сакаат да инсталираат бариери за бучава или не.	Објавување на мониторинг планот на веб-страницата на ЈПДП: <a href="http://www.roads.org.mk">www.roads.org.mk</a> Индивидуални состаноци и дискусии лице в лице по потреба  Официјална кореспонденција по потреба	Објавување полугодишно за првите две години од работењето
Локални служби за итни случаи, противпожарни бригади, комунални услуги и оператори, локална полиција, јавното	Дискусија за Проектни планови за работа и тековна интеракција ако е потребно за оперативно управување според оперативниот план за одговор при катастрофи	Официјална кореспонденција и состаноци ако е потребно (никој не бара во ова време)	За време на употребата





Засегната страна	Активност	Метод	Време
претпријатие "Комуналец" Крива Паланка			



**Прилог 5 – Збирен извештај од мониторинг**

Индикатор	Активност / Точка / Субјект	Број
Поплаки	<i>Примено</i>	
	<i>Анонимно примено</i>	
	<i>Решено</i>	
Огласни табли	<i>Вкушно поставени</i>	
	<i>Регуларно одржувани</i>	
Информации за Проектот публикувани на:	<i>Огласни табли</i>	
	<i>Вебстраница на Проектот</i>	
	<i>Вебстраница на Општината</i>	
	<i>Вебстраница на медиумите</i>	
	<i>Принтани медиуми</i>	
Состаноци (презентации) одржани со претставници на:	<i>Локални населби</i>	
	<i>Општина</i>	
	<i>Локални бизниси</i>	
	<i>НВО</i>	
Принтани документи за јавноста	<i>Достапни локации</i>	
	<i>Достапни документи на локација</i>	
Објавени информации за Проектот на:	<i>Сообраќајни проблеми</i>	
	<i>Јавно здравје и безбедност</i>	
	<i>Сопственост и домување</i>	
	<i>Бизниси поврзани</i>	
	<i>Ангажирање на засегнатите страни</i>	
	<i>Други прашања</i>	

Мониторинг извештај: Датум	Локација	Од(Име и презиме)

Датум	Состанок за представување на мониторингот	Локација
<b>Представници на:</b>	<b>Име и Презиме</b>	<b>Потпис</b>
ЈПДП		
Локално население		
Општина Крива Палнка		
НВО		
Други		